

ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020

Електронско бирање предмети iKnow/eIndex: 5.9. – 20.9.2019

Поднесување документи во Студентски прашања со задолжително електронски избрани предмети

2 година: 18.9. – 20.9.

3 година: 23.9. – 25.9.

4 година: 26.9. – 30.9.

Ве молиме за задолжително почитување на термините по студиски години!

Напомена: Ве молиме во определените рокови да извршите запишување на зимскиот семестар во спротивно по истекот на последниот рок се смета за задоцнето запишување, воедно ве молиме да ги запазите горенаведените рокови со цел да се избегне гужва во Студентската служба.

ЕЛЕКТРОНСКО БИРАЊЕ: Ве молиме по извршеното бирање на предметите повторно да го проверите вашиот профил, односно избраните предмети.

ДОКУМЕНТИ ПОТРЕБНИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА:

1. **Предмети кои ќе ги запишувате (слушате) во зимскиот семестар 2019/2020 задолжително претходно да ги изберете во iKnow.**
2. **Уплатница во износ од 750 денари** - за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ, Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, на жиро сметка 100000000063095 депонент: НБРМ со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41
3. **Потврда за уплата на 500 денари** за: електронска евиденција и надомест за штети. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка: Назив на примачот: Буџет на РМ - ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ, „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ Банка на примачот: НБРМ Сметка: 100000000063095 Сметка на буџетски корисник: 1600104235 788 10 Приходна шифра: 723012 Програма 41
4. **Пополнет индекс** во кој се запишани претходно избраните предмети согласно упатството во прилог 2
5. **Уплатница за школарина**, уплатена на сума пресметана според тоа колку кредити запишува студентот, согласно упатството во прилог 1


УПЛАТИТЕ ЗА ПРЕЗАПИШУВАЊЕ ДА БИДАТ НА 1 ПОСЕБНА УПЛАТНИЦА

Студентите се должни запишаните изборни и слободни изборни предмети кои нема да се активираат поради мал број на студенти или евентуално поклопување на термините за настава да ги заменат најдоцна до 24 септември 2019 година.


ВАЖНИ НАПОМЕНИ:

- Согласно Правилата за студирање на студиските програми прв циклус универзитетски студии на Филолошкиот факултет кој гласи “студентите од прв циклус на студии имаат право да ги завршат започнатите студии според условите и студиската програма на која се запишале, најдолго во времето што е два пати подолго (4 + 4 години) од пропишаното траење на студиите”
- Студентите запишани во и по учебната 2013/2014 кои запишуваат задолжителен предмет по 3-ти пат поминуваат во квота со кофинансирање.
- Студентите запишани во и по учебната 2013/2014 година преминуваат од државна во квота со кофинансирање, ако при запишување на зимскиот/летниот семестар во учебната 2019/2020 година немаат освоено 50% од ЕКТС кредити во зимскиот/летниот семестар од учебната 2018/2019 година. Оваа одлука се однесува при запишување на сите наредни зимски/летни семестри.
- Се задолжуваат студентите оцените за положените предмети да им бидат впишани во индексот пред заврката/уписот на семестарот.
- Студентите коишто го положиле последниот испит од студиската програма и им е останата само одбраната на дипломскиот труд треба веднаш по положувањето на последниот испит да го достават индексот во секторот за студентски прашања за проверка на студентското досие и исполнетоста на условите за одбрана на дипломскиот труд.
- Студентите кои го имаат запишано дипломскиот труд и на кои рокот за изработка односно одбрана на дипломскиот труд го преминува рокот за запишување на зимскиот семестар вршат запишување на зимскиот семестар без уплатница за запишување на предмет т.е. кредити за дипломски труд. Оние студенти кои дипломскиот труд им останува како обврска во зимскиот семестар се должни истиот да го запишат.
- Студентите запишани во академската 2011/2012 должни се да ги завршат своите обврски согласно студиската програма до 30.9.2019 година.

ПРИЛОГ 1 - ПРЕСМЕТУВАЊЕ ЗА УПИС ПО КРЕДИТ ЗА СТУДЕНТИ ПО МОДУЛАРНИ СТУДИИ



ЕДЕН ПРЕДМЕТ = 5 КРЕДИТИ



ДРЖАВНА КВОТА 200€

КОФИНАНСИРАЊЕ - 400€

- Предмет
- Предмет
- Предмет
- Предмет
- Предмет

- Предмет
- Предмет
- Предмет
- Предмет
- Предмет



- ПРИЛОГ 2 -

УПАТСТВО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ/ПРЕЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ

ПРЕЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРЕДМЕТИТЕ ВО ИНДЕКСОТ Е ИСКЛУЧИТЕЛНО ПО СЛЕДНИОТ РЕДОСЛЕД



До максимум од **30 кредити** (6 предмети)

7 предмет (до 35 кредити) се доплаќа види упатство за пресметување
односно **40 кредити** за студенти со **просек** повисок од **8.5**, само за **предмети со цел за побрзо напредување на студиите**

НАПОМЕНА: Максималниот број на студенти во слободен изборен предмет е **50** (односно првите педесет студенти кои го избрале предметот како слободен изборен)